

ПРОТОКОЛ

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТЕАТАРСКИОТ ФЕСТИВАЛ „ГОЛА МЕСЕЧИНА” 2021

- Задолжително носењето на лична заштитна опрема;
- Задолжително е носењето на лична заштита на лицето (маска, шал, марама) на сите посетители и сите членови на тимовите задолжени за организација, во спротивно влезот нема да биде дозволен без заштита на лицето.

-Задолжително е поседување и приложување на:

- Сертификат/потврда за извршена имунизација (вакцинација) од вирусот SARS-CoV-2, односно примена најмалку прва доза вакцина против заразната болест КОВИД-19.

-Задолжително мерење температура на влез, за секој посетител.

Одржување на физичко растојание;

-Престојот на публиката на настанот задолжително се регулира со обележани места за седење на посетителите, поставени на растојание од 1,5 метри помеѓу нив.

-Не е дозволено стоење и групирање на посетителите од публиката.

- Задолжително одржување на физичко растојание од 1,5 метри на сите посетители и сите членови на тимовите задолжени за организација, при влез и излез од настанот, а се препорачува физичко растојание од 1,5 метри на сите посетители и сите членови на тимовите задолжени за организација во текот на реализација на настанот.

- Ограничување на капацитетот на посетители (200 седишта).

-Настанот на отворено се организира со 50% од капацитетот на просторот каде што ќе се одржува настанот.

Обезбедување честа дезинфекција на рацете:

-Задолжителна дезинфекција на раце на влез на сите посетители и сите членови на тимовите задолжени за организација.

- Задолжителна дезинфекција на раце на сите посетители и сите членови на тимовите задолжени за организација, за целото времетраење на настанот.

Редовно чистење и дезинфекција на бината;

-Редовно одржување на хигиената на бината пред започнување на изведбата на секоја од претставите.

Задолжително присуство на редарска служба која ќе го контролира спроведувањето на горенаведените мерки:

- На влезот;
- Во просторот каде се одржува настанот.

Забрането е внесување на храна и пијалаци.

Влегувањето на публиката започнува 1 (еден) час пред почетокот на претставата (поради регулирање на препорачаното растојание помеѓу посетителите при влез и излез)

Организаторот има право да го отстрани секој посетител на настанот кој не ги почитува мерките дефинирани во Протоколот.